

**Кредит за школување со ЕУР клаузула**

<b>Намена</b>	плаќање на трошоци за школување
<b>Износ на кредитот</b>	од 200 до 5.000 ЕУР (во денарска противвредност)
<b>Рок на отплата</b>	од 12 до 60 месеци
<b>Номинална каматна стапка</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>5,5% годишна, променлива (Едномесечен ЕУРИБОР + 5,5%, но не помалку од 5,5%)*</li></ul> <p>*Стапката на едномесечниот ЕУРИБОР ќе биде објавена на секој 31.12. и на секој 30.06. на веб-страницата на Банката и истата ќе се применува за тековните шест месеци (до крајот на полугодieto) <b>ТУКА</b>. Доколку стапката има негативна вредност, во пресметката на номиналната каматна стапка истата ќе се зема со вредност 0,00</p>
<b>Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)</b>	5,89% годишна (врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка)
<b>Предвремена отплата</b>	Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот
<b>Критериуми</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Кредитобарател може да биде кредитоспособно физичко лице во редовен работен однос или пензионер кој ја прима пензијата на трансакциска сметка во Банката</li><li>Кредитот за школување може да го користи кредитобарателот или било кој член од неговото потесно семејство</li><li>месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот</li><li>при доспевање на последниот ануитет, возраста на кредитобарателот не треба да надминува 70 години</li><li>без жиранти</li><li>во кредитот може да се вклучат уште двајца кредитобаратели кои не мора да се во роднинска врска, но мора да се кредитоспособни.</li></ul>
<b>Исплата</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>максималниот рок на искористување на кредитот е 60 дена од денот на одобрување</li><li>средствата од кредитот за средно образование, редовни студии и образование во регистрирани образовни центри се пренесуваат на трансакциска сметка на среднообразовната, високообразовната институција или образовниот центар</li><li>средствата од кредитот за специјалистички и постдипломски студии се пренесуваат на сметка на кредитобарателот</li><li>за плаќање трошоци за странство средствата се пренесуваат на сметка на корисникот на кредит, при што Банката врши продажба на странски ефективни пари во валута на која гласи фактурата во висина на денарска противвредност на кредитот и го спроведува плаќањето во странство</li></ul>
<b>Трошоци за кредитот</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1.000,00 денари еднократно, надмомест за одобрување и администрирање на кредит</li><li>300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот</li><li>трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот)</li><li>трошоци за меница</li></ul>
<b>Начин на отплата</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>месечни ануитети</li><li>достасување на ануитет - на секој 16 во месецот</li></ul>
<b>Обезбедување</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>административна забрана од плата</li></ul>

Потребна документација	• сопствена меница и менична изјава
	• барање за кредит
	• копии од валидни лични карти за сите учесници во кредитот
	• извод од матична книга на родени/венчани како доказ за сродство
	• за вработени во приватни фирми прифатливи за Банката, образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 месеци и солвентност на жиро-сметка од банката во која се депоненти (за депоненти на Комерцијална банка не е потребна солвентност)
	• за пензионери – талон од последната пензија
	• за средно или високо образование – фактура или друг документ во кој е наведена висината на потребните средства
	• за постдипломски или специјалистички студии – доказ за извршен упис

### Пример за кредит за школување (1500 еур)

Износ на кредитот	92.300,00 денари ( 1500 ЕУР)
Рок на отплата	5 години
Месечна рата	1.763,00 денари
Дата на користење на кредитот	1 во тековниот месец
Каматна стапка	5,5%
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)	6,35%
Пресметана камата (за цело времетраење на кредитот, во услови на редовна отплата на кредитот)	13.481,00 денари
Интеркаларна камата	209,00 денари
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот	1.000,00 денари
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот	300,00 денари
Трошоци за меница	200,00 денари
Вкупни трошоци за кредитот	<b>14.890,00 денари</b>
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит	<b>107.190,00 денари</b>

### Пример за кредит за школување ( 3000 ЕУР)

Износ на кредитот	184.500,00 денари ( 1500 ЕУР)
Рок на отплата	5 години
Месечна рата	3.524,00 денари
Дата на користење на кредитот	1 во тековниот месец
Каматна стапка	5,5%
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)	6,04%
Пресметана камата (за цело времетраење на кредитот, во услови на редовна отплата на кредитот)	26.935,00 денари
Интеркаларна камата	416,00 денари
Надомест за одобрување и администрирање на кредитот	1.000,00 денари
Надомест за аплицирање и обработка на кредитот	300,00 денари
Трошоци за меница	400,00 денари
Вкупни трошоци за кредитот	<b>28.751,00 денари</b>
Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит	<b>213.251,00 денари</b>

**Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)** се вкупните трошоци на кредитот изразени како годишен процент од вкупниот износ на кредитот. Врз висината на СВТ влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на номиналната каматна стапка.

**Вкупни трошоци на кредитот** се сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, даноци и било кои други надоместоци во врска со договорот за кредит коишто корисникот на кредит треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто и се познати на Банката, освен нотарските трошоци.

**Вкупен износ што го плаќа корисникот на кредит** претставува збир на вкупниот износ на кредитот и вкупните трошоци на кредитот.